



ЛАЗАРЕВА САБОТА И ПРАЗНИКОТ ЦВЕТНИЦИ

Спасителот на светот Господ Исус Христос и Неговите апостоли, оче-видци за Неговото спасоносно дело, на еврејскиот народ, а потоа и на целиот свет му ја соопштиле Христовата наука за вечното небесно царство. Таа проповед за евангелската вистина била поткрепувана со безброј необични чуда и дела, запишани во Светото писмо. Едно од тие необични чуда, кое го направил Исус Христос на Земјата, е Воскресението на умрениот Свети Лазар, во Светата Земја, во градот Витанија. Во времето кога Лазар умрел, Христос се наоѓал далеку од светиот град Ерусалим. Пристигнал во градот Витанија четири дена по неговата смрт. Лазаревите сестри, Марта и Марија, како и роднините и пријателите, го оплакувале Лазара. Исус тргнал кон Лазаревиот гроб и Самиот почнал да плаче. Неговото срце тагувало за смртта на Својот сакан пријател.

оттргнат каменот од гробот. Самиот Христос - а тоа значи Самиот Бог слегол пред Лазаревиот гроб, бестрашно застанал пред смртта, на која ѝ се ближел крајот, и со висок глас извикал: "Лазаре, излези надвор!"

Самиот Христос - а тоа значи Љубовта, слегла до Лазаревиот гроб. Бог, Кој е Живот, слегол пред гробот на Лазар за да се сретне таму лице в лице со смртта. Исус е убеден дека ќе ја разори смртта, ќе ја победи и ќе ја уништи засекогаш зашто Бог го создал светот да има вечен живот. Христос, застанал пред гробот, му се обратил на умрениот како на жив и му заповедал: "Лазаре, излези надвор!" (Јован 11, 43). Со тие зборови Христос заповедал. Тоа е заповед со која ѝ упатува предизвик на смртта, ѝ објавува војна на смртта, ѝ соопштува дека љубовта мора да победи, љубовта триумфира над смртта. Лазар,



ВОСКРЕСЕНИЕ ЛАЗАРЕВО

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"БЛАГОСЛОВЕН Е ОНОЈ КОЈ ДОАЃА ВО ИМЕТО ГОСПОДОВО"

И не само за неговата смрт, туку за смртта на светот зошто во смртта на Лазар го согледувал "...триумфот на смртта во светот, смртта која Бог не ја создал, а која загосподарила и господари со светот, затровајќи го севкупниот живот и претворајќи го во бесмислено сменување на деновите, кои неумоливо се уриваат кон пропаст". Тој плачел и тагувал заради човечкото робување на гревот, демонот и смртта. Христос им наредувал на присутните да го

Христос, застанат пред гробот, му се обраќа на умрениот како на жив и му заповеда: "Лазаре, излези надвор!" Тоа е заповед со која ѝ упатува предизвик на смртта, ѝ објавува војна на смртта, ѝ соопштува дека љубовта мора да победи, љубовта триумфира над смртта. Лазар, умрен пред четири дена, го слуша гласот Божји и воскреснува.

"...Триумфот на смртта во светот, смртта која Бог не ја создал, а која загосподарила и господари со светот, затровајќи го целокупниот живот и претворајќи го во бесмислено сменување на деновите, кои неумоливо се уриваат кон пропаст".

Господи, иако многу луѓе во овој свет сета своја надеж ја полагаат врз силата, насилството и омразата, иако луѓето веруваат само во оружјето, во затворите и во стравот, ќе победи Твоето Царство. Ќе се урне тоа земно царство на насилства, војна, смрт, зло и лаги.

умрен пред четири дена, го слушнал гласот Божји и воскреснал. Умрениот Лазар станал, оживеал. Христос го воскреснал Лазар од мртвите. Излегол умрениот завиткан во платно по рацете и по нозете и со крпа околу лицето. Сите луѓе кои го виделе ова чудо поверувале во Христа. Смртта е победена. Христос стана уште пославен.

ЛАЗАРЕВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Денот кога се празнува Лазаревото воскресение е Сабота пред Цветници и се вика Лазарева Сабота.

Значи, шестата недела од Велигденскиот пост е Цветници, а денот пред тоа е Лазарева Сабота.

Тропарот на Лазарева Сабота (Свети Лазар) гласи:

"Христe Боже, за да нè увериш во општото воскресение, пред Твоите страдања, го воскресна Лазара од мртвите. Затоа и ние, носејќи како децата значи на победата, Ти викаме Тебе, Победителу на смртта: Осана во висините! Благословен е Оној што доаѓа во името Господово!"

Воскресението Лазарево всушност претставува вовед и најава на славното Христово воскреснување, а тоа е Новата Пасха. Гласот за воскресението на Лазар е пренесен во Светиот град Ерусалим.

Следниот ден Исус Христос тргнал за Ерусалим. Но, овој пат не како непознат странец. По него оделе многу луѓе од Витанија за да посведочат за вистината. Во Ерусалим бил пречекан најсвечено. Улиците на Светиот град биле преполни со луѓе. Седнат на ослето, скромно и мирно, влегол во градот. Луѓето трчале, Го опкружувале од сите страни, сакале што поодблизу да го видат Месијата. Ги постилале своите облеки пред Него. Луѓето и децата Го пречекувале со палмови гранчиња во рацете. Го поздравувале со древниот поздрав со кој Евреите се обраќале само кон царот: "Осана! Благословен е, Кој иде во името Господово! Благословено е Царството на на-



СВЕЧЕНО ВЛЕГУВАЊЕ НА ИСУС ВО ЕРУСАЛИМ - ЦВЕТНИЦИ

шиот татко Давида, кое доаѓа во името Господово! Осана во висините!" (Мар. 11, 9-10)

Кога Христос го видел градот Ерусалим, заплакал за него и рекол:

"...Ќе те разурнат тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да останат камен на камен од тебе, оти не си го позна времето кога беше посетен". (Лука 19, 44) И навистина ова Христово прошто се исполнило во седумдесеттата година по раѓањето на Господа Исуса Христа, кога Ерусалим бил до темел разурнат од Римјаните, а населението било убиено или одведено во ропство.

Народот многу Му се радувал на Христа и Го славел Христа, на најмногу Му се радувале и Го славеле невините деца кои постојано викале: "Осана на Давидовиот Син!" Но, првосвештениците и книжниците, слушајќи го тоа се налутиле и Му рекле: "Слушаш ли што велат тие?" Исус им одговорил: "Да! Зар никогаш не сте читале: Од устата на младенците и од

оние што цицаат Ти си приготвил пофалба?"

Која е смислата на овој настан, кој светите евангелисти толку убаво, описно и победително ни го претставуваат? Која е смислата на овој настан што Црквата толку радосно го празнува на празникот Цветници? Што значи сето гореспомнато - тоа мноштво луѓе на улиците на Светиот град Ерусалим, тој пречек на Христос со палмови гранчиња, тие гласни, радосни поздравни наменети само за Царот? Што значи таа триумфна радост од целиот народ, па дури и од невините деца?

Тоа значи дека Христос, иако тоа се случило во Светиот град Ерусалим пред околу две илјади години, сепак бил Цар, Христос царувал и бил признат од страна на народот како Цар! "Да, Христос поучувал за Царството Божјо, за Своето идно царување. Но, тој ден - шест дена пред Пасха - Тој го јавил Своето Царство и овде на Земјата, Тој го открил Своето Царство на луѓето, повикувајќи ги, а

со нив и сите нас да станеме граѓани на тоа Царство, да станеме поданици на тој смирен Цар без земна власт и земна моќ, но Сесилен Цар со Својата љубов".

Со свеченото влегување во Ерусалим, Тој му ја покажал славата Своја на целиот јудејски народ, а преку нив и на целиот свет.

ПОБЕДА НАД ГРЕВОТ

И еве, и по две илјади години, секоја година се сеќаваме на тој необичен настан со таква голема радост, како и сами да стоиме на улиците на Светиот Град и како да Го чекаме Христос, и Го пречекуваме, Го сретнуваме, Го гледаме со своите очи, Го чувствуваме со својот дух, Му се радуваме и Го поздравуваме со тој поздрав, со тоа вечното, и секогаш вечното "Осана!"

И како што вели прототреј Александар Шмеман: "Не умрело, не го снемало, не исчезнало од лицето на земјата Царството Христово, кое толку топло засветна во тој ден во Ерусалим".

Ние знаеме и веруваме дека ќе победи Христовото Царство на љубовта, Неговото Царство на победа над гревот, злото и смртта, и знаеме дека радоста во таа вера никој не може да ни ја одземе. Господи, иако многу луѓе во овој свет сета своја надеж ја полагаат врз силата, насилството и омразата, иако луѓето веруваат само во оружјето, во затворите и во стравот, ќе победи Твоето Царство. Ќе се урне тоа земно царство на насилства, војна, смрт, зло и лаги. Ќе се урне како што се урнале и исчезнале сите претходни царства и моќници на овој свет. А Твоето Царство, Господи, ќе трае засекогаш.

Христос, по Своето свечено влегување во Ерусалим, тргнал на Крстна смрт. По смртта на Крстот, почнува да се раѓа нова зора, зората на неискажаната воскресна радост за целиот свет.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд